



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на  
Општина Ресен  
-излегува по потреба

23.02.2021 година  
бр. 2 година 56  
Ресен

Уредува  
Стручна служба  
Тел. 047/551- 903

## АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O „ .5/02) „ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2021 O „11- “

2021 „11- O “ ,  
22.02.2021 .

.09-393/1  
23.02.2021 .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
22.02.2021 , ja  
2021 „ 11-  
“ , :

2021 O “ - , . 04-35  
10.02.2021 „11- .

.08-343/3  
22.02.2021 .

2.

(„ 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O („ ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2021 .

2021 ,  
22.02.2021 .

.09-393/2  
23.02.2021 .

(„ 36 1 2  
. ” .5/02), 23 8  
(„ . ” . 61/04, 96/04,  
67/07, 156/09, 47/11, 192/15 209/18 244/19), 31  
(„ “ 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10,  
180/11, 171/12, 192/15, 167/16),) 23  
(„ ” . 07/10, 13/13, 8/15 11/15),  
62 22.02.2021 ,

2021

1

2021 , . 08-2206/3 29.12.2020 („  
“ . 16/2020)

2

2021 „ ,  
 „ 08-2206/3 29.12.2020 („ „ .  
 16/2020), 14 1 „404150- „ :  
 „404110- „ 15 „404150- „  
 „464990- „

3

„ , 01.01.2021 . ”

„ 08-343/4  
22. 02.2021 .

3.

50 1 3  
 („ „ .5/02) 71 1 3  
 O („ „ .7/2010,  
 13/2013, 8/2015 11/2015)

O 2020 2021 .

O 2020 2021 ,  
22.02.2021 .

„ 09-393/3  
23.02.2021 .

(,, 36 1 10  
” . 5/02) 23 . 1 . 36  
(,,  
11/2015) ” . 7/2010, 13/2013, 8/2015  
22.02.2021

2020 2021

1

, 2020  
, 44.000.000 .  
, . 44-12417/1 22.12.2020,  
-  
, 09-2229/1 23.12.2020  
, . 48-12503 23.12.2020 ,  
,  
2021 , 40.000.000 .  
, . 40-1349/1 26.01.2021 .  
-  
, 09-257/1 03.02.2021  
, . 11-1855/1 03.02.2021 ,

2

“ ”

.08- 343/5  
22.02.2021

4.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

1 ” “ . -

1 ” “ . -

22.02.2021

.09-393/4  
23.02.2021

36 (,,  
“ 05/02), 74 .9  
(,, ” . 130/09,  
124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11 , 13/12, 144/13, 25/13 , 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,  
28/14, 42/14, 125/14, 149/14, 187/14 , 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16 ,31/16 ,  
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 168/18 ,,  
,, . 244/19, 18/20 279/20 ) 23 1 36  
( . 7/2010,  
13/2013, 5/2015 11/2015),  
22.02.2021 ,

” “ . - 1

1

20 - , , ” “ .  
, , 1 . ,  
,, “ . 42 , . 4230/1

( 1500 2) . 08-  
2126/30 18. 12. 2020 .

2

977.375,00

3

4

“ .

”

.08-343/6  
22.02.2021

5.

50 1 3  
(,, ” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

- .2605/1 ,  
, .” “ .17

- .2605/1 ,

„ .17,  
22.02.2021

.09-393/5  
23.02.2021

10 4  
(„ „ .23/11, 54/11,  
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17),  
2, 2, 5 6  
.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16), („ . 1 1  
(„ . „ .5/02), 23 1  
7 („ . .07/10, 13/13,  
08/15 11/15)  
22.02.2021

.2605/1  
, „ „ .17  
1

.2605/1  
, „ -1-16-1076-2018  
13.02.2019 „ „ .17,

2

3

.08- 343/7  
22.02.2021



6.

(,, ” 50 1 3 71 1 3  
O (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

- .361/1 ,  
-

- .361/1 ,  
- ,  
22.02.2021 .

.09-393/6  
23.02.2021

10 4  
(,, ” .23/11, 54/11,  
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17),  
2, 2, 5 6  
.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16), (,, ” “  
(,, . “ .5/02), 22, 1 1  
(,, . .07/10, 13/13,  
7  
08/15 11/15)  
22.02.2021 ,

.361/1 ,  
-

1

, .361/1 , -1-12-1340-2011 25.08.2011 ,

2

3

.08- 343/8  
22.02.2021

7.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O „ .5/02) „ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) („

, „ 11 „ „ „ „

, „ 11 „ „ „ „  
„ „ „ „ „ „  
22.02.2021

.09-393/7  
23.02.2021

22 1 7, .36 1 8; 62 “  
(„ .11- 6950/4 15.02.2020

.5/2002),

22.02.2021

„11

“

”

1

„11

“

. 08 – 2157/3

16.12.2020

:

64-

.4230

1,

3,

2 -8,

/ /

/

-

1,

1,

122

2,

.4230

1,

3,

2 -

8,

/ /

/

- 1,

1,

2 - 561 2

.57193

2560 2,

. . .4230

1,

66,

-

0,

1487

3

733 2

. . .4230

1,

3,

-

.1487

„11

“

2

”

“

.08-343/9  
22.02.2021

8.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

– 2020

– 2020 ,  
22.02.2021 .

.09-393/8  
23.02.2021 .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
22.02.2021 ,  
– 2020

, :

– 2020 .

.08-343/10  
22.02.2021 .

\_\_\_\_\_ ÷

|    |      |        |         |       |             |
|----|------|--------|---------|-------|-------------|
| 1. | 2021 | o „11- | “       | ..... | .1          |
| 2. |      | 2021   |         | ..... | .2          |
| 3. | O    |        | 2020    | 2021  | ..... .4    |
| 4. |      | 1      | ”       | “     | -           |
|    |      |        |         | ..... | .5          |
| 5. | -    |        | .2605/1 | “ .17 | ..... , .7  |
| 6. | -    |        | .361/1  | ,     | ..... .8    |
| 7. | ,    |        | ” 11    | “     | ..... , .10 |
|    | ”    | “      | “       | ..... |             |
| 8. | -    | 2020   |         | ..... | .11         |